

МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

**за годината завршена на 31 декември 2023 година,
со извештај на независниот ревизор**

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2023 година,
со извештај на независниот ревизор

СОДРЖИНА

	<u>Страна</u>
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	3 - 5
БИЛАНС НА УСПЕХ	6
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	7
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА	8
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА	9
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	10
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	11 - 28
Додатоци	
Додаток 1 - Годишен извештај за работа	
Додаток 2 - Годишна сметка	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Акционерите и Одборот на директори на МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје што ги вклучуваат извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2023 година, билансот на успех, извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината, извештајот за парични текови за годината што заврши тогаш, прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, и за интерна контрола што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорите

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија, објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Основа за мислење со резерва

1. Како што е наведено во белешката 17 кон финансиските извештаи Друштвото има прикажано побарувања за дадени аванси во износ од 135 илјади денари. Ревизијата утврди дека Друштвото во рамките на оваа позиција има евидентирани долговни салда во износ од 275 илјади денари кои требало да бидат прикажани како побарувања за дадени аванси и побарувачки салда во износ од 140 илјади денари кои требало да бидат прикажани како обврски спрема добавувачи. Поради тоа, Друштвото ги потценило обврските кон добавувачи и побарувањата за дадени аванси за 140 илјади денари. Исто така од постапката на конфирмирање на овие салда ревизијата утврди дека постојат разлики кај долговните салда од оваа позиција во износ од 143 илјади денари и разлики кај побарувачките салда во износ од 62 илјади денари.
2. Ревизијата утврди дека Друштвото има прикажано краткорочни финансиски обврски во износ од 999 илјади денари, а кои што требало да бидат прикажани како обврски за нефактурирани услуги. Овој наод нема влијание на финансискиот резултат. Ревизијата изрази мислење со резерва за ова прашање за финансиските извештаи на Друштвото за 2022 година за износ од 646 илјади денари.
3. Ревизијата утврди дека Друштвото нема пресметано амортизација на основните средства и дека не води материјална евиденција за основните средства. Поради тоа, ревизијата не беше во можност да го квантифицира износот на амортизација, на акумулирана амортизација и на неотпишана вредност на основните средства. Ревизијата изрази мислење со резерва за ова прашање за финансиските извештаи на Друштвото за 2022 година.
4. Ревизијата утврди дека Друштвото има прикажано активни временски разграничувања во вкупен износ од 154 илјади денари кои се однесуваат на набавната вредност на патничко возило, кое е продадено во 2021 година. Поради наведеното, преценети се активните временски разграничувања и потценета е акумулираната загуба за 154 илјади денари. Ревизијата изрази мислење со резерва за финансиските извештаи на Друштвото за 2022 година за преценетост на активните временски разграничувања и потценетост на акумулираната добивка за 154 илјади денари.

Мислење со резерва

Според наше мислење, освен за наведеното во Основа за мислење со резерва, финансиските извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје заклучно со 31 декември 2023 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината што заврши тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Нагласување на прашање

Без да го квалификуваме нашето мислење обрнуваме внимание на белешката 2.3. кон финансиските извештаи во која се укажува дека со состојба 31.12.2023 година тековните обврски ги надминуваат тековните средства на Друштвото за износ од 430 илјади денари

(341 илјади денари на 31.12.2022 година), а акумулираната загуба на 31.12.2023 година изнесува 655 илјади денари (707 илјади денари на 31.12.2022 година). Наведените износи укажуваат на постоење на материјална неизвесност која што може да предизвика сомневање во однос на способноста на Друштвото да продолжи врз основа на претпоставката за континуитет. Способноста на Друштвото да продолжи да функционира според начелото за континуитет во работењето зависи од добивање на финансиска поддршка од страна на акционерите на Друштвото и од доверителите, како и од способноста на должниците навремено да ги измируваат долговите кон Друштвото.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото, исто така, е одговорно за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината што заврши на 31 декември 2023 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје за годината што заврши на 31 декември 2023 година.

Основа за мислење со резерва за годишната сметка

Ревизијата утврди дека во годишната сметка, во билансот на состојба Друштвото ги прикажало вложувањата во отворен инвестициски фонд како вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања, наместо како вложувања расположливи за продажба. Ревизијата изрази мислење со резерва за ова прашање за годишната сметка на Друштвото за 2022 година.

Мислење со резерва за годишната сметка

Според наше мислење, освен за наведеното во Основа за мислење со резерва за годишната сметка, податоците во годишната сметка се конзистентни, во сите материјални аспекти, со податоците во ревидираните финансиски извештаи.

Скопје, 03 јуни 2024 година

Овластен ревизор


Владимир Иветиќ



Друштво за ревизија
ПЕЦЕВ РЕВИЗИЈА
ДООЕЛ Скопје

Управител

Љупчо Пецев



МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје

БИЛАНС НА УСПЕХ

за годината што заврши на 31 декември 2023 година

во илјади денари	Белешки	2023	2022
Приходи од продажба	6	2.917	2.990
Останати оперативни приходи	7	100	52
Вкупно оперативни приходи		3.017	3.042
Потрошени материјали и ситен инвентар	8	-57	-48
Трошоци за вработените	9	-1.238	-852
Амортизација		-	-
Набавна вредност на продадени стоки		-	-
Останати оперативни расходи	10	-1.628	-2.654
Вкупно оперативни расходи		-2.923	-3.554
Добивка / загуба од оперативно работење		94	-512
Финансиски приходи		-	-
Финансиски расходи		-12	-
Добивка / загуба пред оданочување		82	-512
Данок на вкупен приход	11	-30	-
Добивка / загуба по оданочување		52	-512
Основна заработувачка по акција во денари	12	35	-341

Извршниот директор на МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје ги потпиша овие финансиски извештаи на 27 мај 2024 година

Извршен директор

Горан Стефановски



Белешките содржани од страна 11 до 28 се составен дел на овие финансиски извештаи

МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината завршена на 31 декември 2023 година

во илјади денари	Белешки	2023	2022
Добивка / загуба по оданочување		52	-512
Останата сеопфатна загуба / добивка			
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања расположливи за продажба		-	-
Ревалоризација на недвижности, постројки и опрема		-	-
Вкупно останата сеопфатна добивка		-	-
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА / ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА		52	-512

Белешките содржани од страна 11 до 28 се составен
дел на овие финансиски извештаи

МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
на 31 декември 2023 година

во илјади денари	Белешки	2023	2022
СРЕДСТВА			
Материјални средства	13	424	283
Нематеријални средства	13	-	-
Вложувања расположливи за продажба	14	275	275
Вкупно долгорочни средства		699	558
Залихи	15	60	48
Побарувања од купувачи	16	286	316
Побарувања за аванси	17	135	-
Останати краткорочни побарувања		-	-
Краткорочни финансиски средства		-	-
Активни временски разграничувања	18	154	154
Парични средства	19	54	63
Вкупно тековни средства		689	581
ВКУПНО СРЕДСТВА		1.388	1.139
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Акционерски капитал		924	924
Сопствени акции		-	-
Законски и други резерви		-	-
Ревалоризациони резерви		-	-
Акумулирана загуба		-655	-707
Вкупно капитал и резерви		269	217
Долгорочни кредити		-	-
Обврски спрема добавувачи	20	-	85
Останати краткорочни обврски	21	120	191
Обврски за аванси и депозити		-	-
Краткорочни финансиски обврски	22	999	646
Пасивни временски разграничувања		-	-
Вкупно тековни обврски		1.119	922
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		1.388	1.139

Белешките содржани од страна 11 до 28 се составен дел на овие финансиски извештаи

МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА за годината што заврши на 31 декември 2023 година

2023 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Сопствени акции	Законски и останати резерви	Ревалор. резерви	Акумулир. загуба	Вкупно капитал
Состојба 01.01.2023	924	-	-	-	-707	217
Сеопфатна добивка						
Добивка за 2023 година					52	52
Друга сеопфатна добивка						-
Вкупно сеопфатна добивка	-	-	-	-	52	52
Трансакции со сопствениците						
Исправка на сегашна вредност на продадено основно с-во во 2021 год.	-	-	-	-		0
Заокружување / усогласување	-	-	-	-		0
Распределено за дивиденда	-	-	-	-		-
Издвоено за законски резерви	-	-	-	-		-
Состојба 31.12.2023	924	0	0	0	-655	269

2022 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Сопствени акции	Законски и останати резерви	Ревалор. резерви	Акумулир. загуба	Вкупно капитал
Состојба 01.01.2022	924	-	-	-	-41	883
Сеопфатна добивка						
Загуба за 2022 година					-512	-512
Друга сеопфатна добивка						-
Вкупно сеопфатна добивка	-	-	-	-	-512	-512
Трансакции со сопствениците						
Исправка на сегашна вредност на продадено основно с-во во 2021 год.	-	-	-	-	-154	-154
Заокружување / усогласување	-	-	-	-		0
Распределено за дивиденда	-	-	-	-		-
Издвоено за законски резерви	-	-	-	-		-
Состојба 31.12.2022	924	0	0	0	-707	217

Белешките содржани од страна 11 до 28 се составен
дел на овие финансиски извештаи

МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ за годината што заврши на 31 декември 2023 година

во илјади денари	2023	2022
А. Парични текови од деловни активности		
Добивка / загуба по оданочување	52	-512
Амортизација	-	-
Приходи од продажба на основни средства	-	-
Корекција на товар на акумулирана добивка за набавна вредност на продадено основно средство во 2021 година	-	-154
Залихи	-12	-17
Побарувања од купувачи	30	-71
Останати краткорочни побарувања	-	-
Побарувања за аванси	-135	215
Активни временски разграничувања	-	153
Обврски спрема добавувачи	-85	-91
Останати краткорочни обврски	-71	127
Обврски за аванси и депозити	-	-
Пасивни временски разграничувања	-	-
Нето парични текови од деловни активности	-221	-350
Б. Парични текови од инвестициони активности		
Набавки на основни средства	-141	-
Набавки на нематеријални средства	-	-
Приливи од продадени основни средства	-	-
Одлив од вложувања расположливи за продажба	-	-125
Одлив од краткорочни финансиски вложувања	-	-
Нето парични текови од инвестициони активности	-141	-125
В. Парични текови од финансиски активности		
Прилив од краткорочни финансиски обврски	353	371
Прилив од нова емисија на акции	-	-
Исплатена дивиденда на акционерите	-	-
Нето парични текови од финансиски активности	353	371
НАМАЛУВАЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА	-9	-104
Парични средства на почетокот на годината	63	167
Парични средства на крајот на годината	54	63

Белешките содржани од страна 11 до 28 се составен
дел на овие финансиски извештаи

МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО

1.1. Акционерско друштво за застапување во осигурувањето МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје основано е и работи во Република Македонија. Краткото име на Друштвото е МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје.

Приоритена дејност што ја обавува МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје е застапување во осигурување и осигурителни посредници.

1.2. Акционерската главнина на МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје се состои од 1500 обични акции со вкупна номинална вредност од 15.000 евра. Номиналната вредност на една акција изнесува 10 евра.

Во рамките на акционерската главнина на МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје нема приоритетни акции.

1.3. Акционери во МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје на 31.12.2023 се Каролина Ристова-Стефановска која поседува 1000 акции (1000 акции и на 31.12.2022 година), односно 66,67% од основната главнина и Дејан Саздовски кој поседува 500 акции (500 акции и на 31.12.2022 година), односно 33,33% од основната главнина.

1.4. На ден 31.12.2023 година бројот на вработените во МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје изнесуваше 2 лица (2 лица на 31.12.2022 година).

1.5 Седиштето на Друштвото е на улица Никола Паралунов бр.41, Карпош, Скопје.

2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1. Прописи

Финансиските извештаи на МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје се подготвени во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Сметководствени стандарди прифатени во Република Северна Македонија се Меѓународните стандарди за финансиско известување што се објавени во Правилникот за водење на сметководство во Службен весник на Република Македонија број 159 од 29 декември 2009 година, а применливи се од 01 јануари 2010 година.

Финансиските извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако не е поинаку наведено. Таму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршеното прикажување во тековната година.

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на методот на набавна вредност.

2.3. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето. Тоа значи дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина и дека средствата и обврските на Друштвото ќе можат да бидат реализирани во нормалниот тек на деловните активности на Друштвото.

Со состојба 31.12.2023 година тековните обврски ги надминуваат тековните средства на Друштвото за износ од 430 илјади денари (341 илјади денари на 31.12.2022 година), а акумулираната загуба на 31.12.2023 година изнесува 655 илјади денари (707 илјади денари на 31.12.2022 година). Наведените износи укажуваат на постоење на материјална неизвесност која што може да предизвика сомневање во однос на способноста на Друштвото да продолжи врз основа на претпоставката за континуитет. Способноста на Друштвото да продолжи да функционира според начелото за континуитет во работењето зависи од добивање на финансиска поддршка од страна на акционерите на Друштвото и од доверителите, како и од способноста на должниците навремено да ги измируваат долговите кон Друштвото.

2.4. Користење на сметководствени проценки и расудувања

При подготвувањето на финансиските извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Некои ставки во финансиските извештаи се проценуваат затоа што неможат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања што се засновани на последни расположливи информации.

Сметководствени проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на материјалните и нематеријалните средства, објективната вредност на побарувањата, односно нивната наплатливост и други ставки.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во околностите што биле основа за проценката, како резултат на нови информации или последователни случувања.

МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при подготвување на финансиските извештаи се прикажани во понатамошниот текст.

3.1. Политика на евидентирање на приходите

Приходите од продажба на услуги се мерат според објективната вредност на надоместокот кој е примен или се побарува. Приходите од продажба на услуги се признаваат во моментот на извршување на услугите.

3.2. Приходи од камати

Каматите настанати по основ на побарувања од деловни односи и пласмани се искажуваат како приходи од камати во рамките на финансиските приходи. Приходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.3. Расходи за камати

Каматите настанати по основ на финансиски обврски, како и по основ на обврски од деловни односи се искажуваат како расходи од камати во рамките на финансиските расходи. Расходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.4. Тековно и инвестиционо одржување

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување на основните средства се евидентират на товар на расходите во периодот на нивното настанување.

Реконструкциите и адаптациите со кои се менува капацитетот или намената на основните средства се книжат како зголемување на вредноста на основните средства.

3.5. Основни средства

Набавките на основните средства во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност на основните средства се состои од фактурната вредност на набавените основни средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

Основните средства се поделени во групи, односно подгрупи.

Позитивната разлика настаната при продажба на основни средства се книжи во корист на добивка од продажба, а негативната разлика се книжи на товар на загуба од продажба. Неотпишаната вредност на отуѓените и расходувани основни средства се книжи на товар на останатите оперативни расходи.

МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.7. Оштетување (обезвреднување) на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата се проверуваат од можни обезвреднувања секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сметководствена вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност. Загуба од оштетување (обезвреднување) се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност на средството. Надоместувачката вредност претставува повисока вредност од нето продажната цена на средството и неговата употребна вредност. Нето продажната цена е износ што се добива од продажба на средството во трансакција помеѓу добро известени субјекти. Употребната вредност е сегашна вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместувачкиот износ се проценува за поедничните средства или доколку тоа не е можно за целата група на средства која генерира готовински прилив.

3.8. Побарувања по основ на продажба

Побарувањата по основ на продажба ги опфаќаат сите побарувања за извршените услуги, намалени за исправка на вредноста за ненаплатливите побарувања. Исправката на вредноста на сите побарувања кои се сметаат за ненаплативи се врши врз основа на проценка на крајот од годината. Последователната наплата на претходно отпишаните износи на побарувања се признава во рамките на останатите оперативни приходи.

3.9. Парични средства

Паричните средства се состојат од парични средства на жиро сметки во банките, денарска благајна и други парични средства.

3.10. Пресметка на странските средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Побарувањата и обврските во странски средства за плаќање се искажуваат во денарска противвредност по средниот официјален курс што го објавува Народната банка на Република Северна Македонија на денот на извештајот на финансиската состојба.

Позитивните и негативните курсни разлики кои настануваат при искажувањето на побарувањата, обврските и кредитите од странски средства за плаќање во нивна денарска противвредност, како и курсните разлики што настануваат во текот на годината по основ на продажба и набавка на стоки, се искажуваат во билансот на успехот како дел од финансиските приходи и финансиските расходи.

МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.11. Капитал, резерви и акумулирани добивки

Акционерски капитал

Акционерскиот капитал се состои од обични акции. Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

Законски резерви

Законските резерви ги сочинуваат резервите формирани со распределба на дел од нето добивката на Друштвото. Овие резерви можат да бидат употребени за покривање на искажана загуба во работењето на Друштвото.

Акумулирана добивка / загуба

Акумулираната добивка / загуба ги вклучува акумулираната добивка / загуба од претходните години, како и добивката / загубата по оданочување од тековната година.

3.12. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачите се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските спрема добавувачите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност со одобрување на останатите оперативни приходи.

3.13. Данок на добивка

Согласно измените во даночната регулатива, основа за пресметување на данок на добивка од 2014 година е добивката пред оданочување пресметана според сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, зголемена за непризнаените расходи за даночни цели и намалена за пропишани даночни ослободувања. Доколку пресметаниот данок од добивка е поголем од износот на пресметаната добивка пред оданочување, за разликата се искажува загуба.

Стапката на данокот на добивка во Република Северна Македонија изнесува 10% (10% и во 2022 година).

МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје во 2023 година оствари вкупен приход од 3.000 илјади денари до 6.000 илјади денари и согласно член 33 од Законот за Данок на добивка се определи да пресмета и плати годишен данок на вкупен приход.

3.14. Користи за вработените

Придонеси за вработените

Друштвото во текот на своето нормално работење врши исплати во корист на своите вработени за пензиско осигурување, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на доход во согласност со важечките законски стапки во текот на

МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

годината. Основица за пресметка на придонесите претставува бруто платата. Друштвото плаќа придонес за пензиско осигурување во првиот и вториот пензиски столб, односно во Државниот пензиски фонд, а дел и во приватни пензиски фондови. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Обврски при престанок на работниот однос

Друштвото, во согласност со домашните законски прописи, на вработените што се пензионираат или им престанува работниот однос поради технолошки, организациони или економски причини им исплаќа соодветен надомест. Друштвото нема направено резервирање за овие права на вработените затоа што се смета дека износот е нематеријален за финансиските извештаи.

3.15. Резервирања

Резервирања се признаваат и пресметуваат кога Друштвото има правна обврска или обврска која произлегува од договор како резултат на минат настан и кога е веројатно дека ќе биде потребен одлив на средства со цел да се подмири обврската и кога може да се направи разумна проценка на износот. Резервирањата се проверуваат на секој датум на билансирање и се корегираат со цел да се усогласат со најдобрата тековна проценка.

3.16. Неизвесни обврски и неизвесни средства

Неизвесна обврска е можна обврска што произлегува од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните обврски само се обелоденуваат во финансиските извештаи.

Неизвесни средства се можни средства што произлегуваат од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните средства се признаваат ако приливот на економски користи е веројатен.

4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Во своето работење Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарниот ризик (ризик од промена на девизните курсеви и ризик од промена на цените), кредитниот ризик, ризикот од промена на каматните стапки и ризикот од неликвидност. За управување со финансиските ризици е надлежен Одборот на директори. Основата на управувањето со финансискиот ризик се состои во изнаоѓање начини за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти.

МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

4.1. Пазарен ризик

Ризик од промени на девизниот курс

МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје во своето работење не стапува во меѓународни трансакции. Поради тоа, Друштвото не е изложено на ризик поврзан со можните флуктации на курсевите на странските валути.

Ризик од промени на цените

МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје не е изложено на ризик од промена на пазарните цени на вложувањата расположливи за продажба затоа што не поседува вложувања расположливи за продажба.

4.2. Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај купувачите на неговите производи да не можат да ги извршат своите обврски спрема Друштвото.

Побарувањата од купувачите вклучуваат побарувања од поголем број купувачи со умерени салда, што претставува спроведување на политиката на дисперзија на побарувањата на поголем број купувачи со цел да се избегне зависноста од мал број на купувачи.

4.3. Ризик од промени на каматните стапки

Друштвото не е изложено на ризик од промени на каматните стапки бидејќи во своето работење не користи кредити од банките.

4.4. Ризик од ликвидност

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со паричните средства навремено да ги плаќа обврските спрема доверителите и кредиторите.

Друштвото нема ликвидносни проблеми во работењето затоа што води политика на навремено обезбедување на потребните парични средства за плаќање на доспеаните обврски.

4.5. Ризик од финансирање

Друштвото го следи ризикот од финансирање преку показателот за задолженост. Овој показател се пресметува како однос меѓу нето обврските и вкупниот капитал. Нето обврските се пресметуваат како разлика помеѓу вкупните кредити (краткорочни и долгорочни) и паричните средства.

Одборот на директори на МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје е надлежен за следење на кредитната задолженост.

МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

4.6. Даночен ризик

Македонската даночна регулатива е подложна на чести промени и различни толкувања. Даночните власти во Република Северна Македонија можат во период од 5 години од датумот на поднесениот даночен извештај да извршат контрола и да утврдат дополнителни даночни обврски и казни. Раководството на Друштвото нема сознанија за околности кои би можеле да доведат до значајни материјални даночни обврски, освен оние евидентирани во финансиските извештаи.

5. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

5.1. Ризик од финансирање

Ризикот од финансирање прикажан преку показателот на кредитната задолженост е како што следи:

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Обврски по кредити и позајмици	-	-
Парични средства	<u>-54</u>	<u>-63</u>
Нето обврски по кредити	-54	-63
Капитал и резерви	<u>269</u>	<u>217</u>
% на кредитна задолженост	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>

Поради тоа што МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје не користи кредити од банките за финансирање на своето работење, Друштвото не е кредитно задолжено и не е изложено на ризик од финансирање.

5.2. Ризик од девизни курсеви

Друштвото не влегува во трансакции во странска валута и поради тоа истото не е изложено на ризик од промени на курсевите на странските валути.

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани во денари на 31 декември 2023 и 2022 година по валути е следната.

МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	Средства		Обврски	
	2023	2022	2023	2022
ЕУР	-	-	-	-
УСД	-	-	-	-
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Сензитивна анализа

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување на македонскиот денар за 10% во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалување на добивката за соодветниот период.

во илјади денари	Зголемување 10%		Намалување 10%	
	2023	2022	2023	2022
ЕУР	-	-	-	-
УСД	-	-	-	-
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

5.3. Ризик од промени на каматните стапки

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годините е како што следи:

МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	2023	2022
Финансиски средства		
Некаматносни		
Парични средства	54	63
Побарувања од купувачи	286	316
Останати побарувања	-	-
Краткорочни финансиски средства	-	-
Вложувања расположливи за продажба	275	275
	615	654
Каматносни со променлива камата		
Парични средства	-	-
Депозити во банки	-	-
	0	0
Каматносни со фиксна камата		
Дадени заеми	-	-
	-	-
	615	654
Финансиски обврски		
Некаматносни		
Обврски спрема добавувачи	-	85
Краткорочни финансиски обврски	999	646
Останати тековни обврски	120	191
Вкупно	1.119	922
Каматносни со променлива камата		
Обврски по кредити	-	-
	-	-
	1.119	922

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за еден процентен поен на каматните стапки на дадените депозити и неотплатените кредити. Анализата е направена на салдата на депозити и неотплатени кредити на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

во илјади денари	зголемување		намалување	
	2023	2022	2023	2022
Дадени депозити	-	-	-	-
Земени кредити	-	-	-	-
	0	0	0	0

МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

5.4. Ризик од ликвидност

Следната табела дава приказ на роковите за плаќање на финансиските обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2023 и 2022 година:

31.12.2023 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Краткорочни финансиски обврски	999	-	-	-	999
Обврски спрема добавувачи	-	-	-	-	0
Останати обврски	120	-	-	-	120
	<u>1.119</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.119</u>

31.12.2022 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Краткорочни финансиски обврски	646	-	-	-	646
Обврски спрема добавувачи	85	-	-	-	85
Останати обврски	191	-	-	-	191
	<u>922</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>922</u>

Следната табела дава приказ на старосната структура на финансиските средства на Друштвото со состојба на 31 декември 2023 и 2022 година:

31.12.2023 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	54	-	-	-	54
Побарувања од купувачи	286	-	-	-	286
Останати побарувања и позајмици	-	-	-	-	0
Вложувања расположливи за продажба	-	-	-	275	275
	<u>340</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>275</u>	<u>615</u>

МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31.12.2022 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	63	-	-	-	63
Побарувања од купувачи	316	-	-	-	316
Останати побарувања и позајмици	-	-	-	-	0
Вложувања расположливи за продажба	-	-	-	275	275
	<u>379</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>275</u>	<u>654</u>

6. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Приходи од осигурително брокерски услуги	2.917	2.690
Останати приходи од продажба	<u>-</u>	<u>300</u>
Вкупно	<u>2.917</u>	<u>2.990</u>

7. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Приходи од консултантски услуги	100	-
Приходи од субвенции за придонеси	<u>-</u>	<u>52</u>
Вкупно	<u>100</u>	<u>52</u>

8. ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Потрошени сировини и материјали	42	43
Потрошени резервни делови	1	1
Отпис на ситен инвентар	<u>14</u>	<u>4</u>
Вкупно	<u>57</u>	<u>48</u>

МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

9. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Бруто плати	1.189	819
Други надоместоци за вработените	49	33
Вкупно	<u>1.238</u>	<u>852</u>

10. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Трошоци за енергија	239	255
Трошоци за ПТТ услуги	79	85
Трошоци за останати услуги	78	146
Трошоци за тековно одржување	9	83
Трошоци за наемнини	334	347
Трошоци за реклама	20	13
Дневници за службени патувања	20	65
Репрезентација, спонзорства, донации	371	409
Трошоци за осигурување	62	248
Трошоци за договор на дело	107	727
Трошоци за сметководствени услуги	98	59
Трошоци за банкарски услуги	64	59
Трошоци за членарини	52	52
Останато	95	106
Вкупно	<u>1.628</u>	<u>2.654</u>

МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

11. ДАНОК НА ДОБИВКА

во илјади денари	2023	2022
Добивка / Загуба пред оданочување	-	-512
Даночно непризнаени расходи	-	368
Даночна основа	0	-144
Намалување на даночната основа	-	-
Даночна основа по намалување	0	-144
Данок на добивка по стапка од 10%	-	-
Намалување на пресметаниот данок	-	-
Данок на добивка по намалување	0	0
Ефективна даночна стапка	-	0,00%

Друштвото во 2023 година оствари вкупен приход помеѓу 3.000.000 - 6.000.000 денари, поради што пресмета данок на вкупен приход во висина од 1% од остварениот вкупен приход во износ од 30 илјади денари искажан во Билансот на успех.

12. ОСНОВНА ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

	2023	2022
Заработувачка која им припаѓа на имателите на обични акции	52	-512
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	1.500	1.500
Основна заработувачка по акција во денари	35	-341

Основната заработувачка по акција се пресметува со делење на нето добивката која им припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции) со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

Поради фактот дека МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје нема издадено приоритетни акции целата добивка по оданочување припаѓа на имателите на обични акции.

Разводната заработувачка по акција не е пресметана затоа што МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје нема издадено разводнувачки потенцијални обични акции.

МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

13. ОСНОВНИ СРЕДСТВА

Ревалоризираната набавна вредност на основните средства и нивната исправка на вредноста е како што следи:

2023 година

во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвестиц. во тек	Вкупно	Нематер. средства
Набавна или ревалоризирана вред.						
Состојба 01.01.2023	-	-	283	-	283	-
Нови набавки	-	-	141	-	141	-
Прекнижено на активни временски разграничувања	-	-	-	-	0	-
Заокружување	-	-	-	-	0	-
Расходување и продажба	-	-	-	-	0	-
Состојба 31.12.2023	-	-	424	-	424	0
Исправка на вредност						
Состојба 01.01.2023	-	-	-	-	0	-
Амортизација	-	-	-	-	0	-
Расходување и продажба	-	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2023	-	-	0	-	0	0
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА						
31.12.2023	-	-	424	-	424	-

2022 година

во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвестиц. во тек	Вкупно	Нематер. средства
Набавна или ревалоризирана вред.						
Состојба 01.01.2022	-	-	283	-	283	-
Нови набавки	-	-	-	-	0	-
Прекнижено на активни временски разграничувања	-	-	-	-	0	-
Заокружување	-	-	-	-	0	-
Расходување и продажба	-	-	-	-	0	-
Состојба 31.12.2022	-	-	283	-	283	0
Исправка на вредност						
Состојба 01.01.2022	-	-	-	-	0	-
Амортизација	-	-	-	-	0	-
Расходување и продажба	-	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2022	-	-	0	-	0	0
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА						
31.12.2022	-	-	283	-	283	-

МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

14. ВЛОЖУВАЊА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Вложувања во отворен инвестициски фонд во Република Северна Македонија	275	275
Останато	<u>-</u>	<u>-</u>
Вкупно	<u>275</u>	<u>275</u>

15. ЗАЛИХИ

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Суровини и материјали	-	-
Резервни делови и ситен инвентар	60	48
Трговски стоки	<u>-</u>	<u>-</u>
Вкупно	<u>60</u>	<u>48</u>

16. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Побарувања од купувачи во земјата	286	316
Побарувања од купувачи во странство	<u>-</u>	<u>-</u>
Вкупно побарувања од купувачи - бруто	286	316
Исправка на вредност	-	-
Вкупно побарувања од купувачи - нето	<u>286</u>	<u>316</u>

17. ПОБАРУВАЊА ЗА АВАНСИ

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Побарувања за дадени аванси во земјата	135	-
Побарувања за дадени аванси во странство	<u>-</u>	<u>-</u>
Вкупно	<u>135</u>	<u>0</u>

МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

18. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Однапред пресметани приходи	-	-
Однапред платени трошоци	-	-
Останато (набавна вредност на продадено патничко возило)	<u>154</u>	<u>154</u>
Вкупно	<u>154</u>	<u>154</u>

19. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Жиро сметка	35	63
Денарска благајна	19	-
Девизна сметка	-	-
Останати парични средства	<u>-</u>	<u>-</u>
Вкупно	<u>54</u>	<u>63</u>

20. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Обврски спрема добавувачи во земјата	-	85
Обврски спрема добавувачи во странство	-	-
Обврски за нефактурирани стоки, материјали и услуги	<u>-</u>	<u>-</u>
Вкупно	<u>0</u>	<u>85</u>

21. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Обврски за данок на додадена вредност	-	-
Обврски за данок на добивка	30	-
Обврски за бруто плати	88	67
Обврски за персонален данок на доход	2	2
Обврски спрема вработените	-	122
Останато	<u>-</u>	<u>-</u>
Вкупно	<u>120</u>	<u>191</u>

МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

22. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Обврски по краткорочни кредити		
Обврски спрема банки	-	-
Обврски за краткорочни позајмици спрема небанкарски субјекти	-	-
Останати финансиски обврски	999	646
ВКУПНО КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ	999	646

Друштвото како останати финансиски обврски ги книжи обврските спрема добавувачи за нефактурирани услуги.

23. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните девизни курсеви користени при прикажувањето на билансните позиции деноминирани во странска валута на 31 декември се следните:

во денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
EUR	61,4950	61,4932
USD	55,6516	57,6535

24. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

Со состојба 31 декември 2023 година спрема МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје не се покренати судски постапки од кои би можеле да произлезат материјално значајни обврски.

МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје на 31.12.2023 година нема обврска по основ на издадени гаранции од банки.

25. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЧКИОТ ПЕРИОД

По датумот на известувачкиот период не се случиле настани што треба да се обелоденат во овие финансиски извештаи.